

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2025 и

Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1 - 3
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	4 - 8
Извештај за сеопфатна добивка	9 - 12
Извештај за парични текови	13 - 15
Извештај за промените во капиталот	16 - 17
Белешки кон финансиските извештаи	18 - 75
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**До сопственикот и раководството на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје („Друштвото“), кои се состојат од извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и неговите резултати од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („МСР“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) („Кодексот на ОМСЕС“) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС што е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка подготвени од страна на раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но тие не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето разбирање, стекнато во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот и раководството на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје (продолжение)

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвувањето на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно да ја процени способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет, како и, кога е применливо, да ги обелодени прашањата поврзани со континуитетот и да ја примени сметководствената основа на континуитет, освен во случаи кога раководството има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине неговото работење, или кога не постои друга реална алтернатива освен тоа.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата спроведена во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и од грешка, бидејќи измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажно прикажување или заобиколување на интерните контроли.
- Стекнуваме разбирање за интерните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите.
- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања подготвени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на собраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме во нашиот ревизорски извештај да обрнеме внимание на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази собрани до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови може да доведат до тоа Друштвото да престане да работи согласно претпоставката за континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучително и обелоденувањата, како и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин со кој се постигнува објективна презентација.

Го известивме раководството, меѓу другото, за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, како и за значајните наоди од ревизијата, вклучително и за евентуалните значајни недостатоци на интерната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР


До сопственикот и раководството на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје (продолжение)


Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено погоре во делот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Нашето мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје


Ненад Рангеловиќ
Управител


Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор

ул. Даме Груев бр. 7, 1000, Скопје

22 април 2026 година



ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	22	688	101
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		688	101
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1.099.625	919.127
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	23	47.820	47.605
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		47.820	47.605
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		47.820	47.605
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		1.051.805	871.522
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	24Б	29.421	29.544
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		29.421	29.544

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	24A	840.235	671.235
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		822.087	654.086
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		18.148	17.149
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	24B	182.149	170.743
4.1 Дадени депозити	036		147.108	152.847
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		35.041	17.896
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		373.417	227.743
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		5.053	5.835
1. Одложени даночни средства	052		2.630	5.285
2. Тековни даночни средства	053		2.423	550

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		109.568	58.326
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	25	87.346	49.007
1. Побарувања од осигуреници	056		87.346	49.007
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		22.222	9.319
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	26	20.398	6.937
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	27Б	-	-
3. Останати побарувања	066	27А	1.824	2.382
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		29.353	26.005
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	28А	9.982	8.637
1. Опрема	070		8.706	7.972
2. Останати материјални средства	071		1.276	665
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	28Б	19.372	17.368
1. Парични средства во банка	073		19.338	17.328
2. Парични средства во благајна	074		-	-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		34	40
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	29	7.188	24.920
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		906	8.707
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		6.282	16.213
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		1.624.893	1.262.057
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		-	-

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	30	384.773	340.579
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		430.979	430.979
1. Запишан капитал од обични акции	087		430.979	430.979
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		(20.783)	(44.123)
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		(20.783)	(44.123)
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		-	-
1. Законски резерви	096		-	-
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		46.277	57.986
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103	31	20.854	11.709
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	32	777.599	605.848
I. Бруто резерви за преносни премии	107		1.027	1.039
II. Бруто математичка резерва	108		754.967	601.455
III. Бруто резерви за штети	109		4.389	3.354
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквализациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		17.216	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		373.417	227.743
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		2.414	1.154
1. Резерви за вработени	115	33	2.414	1.154
2. Останати резерви	116		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	37	4.473	3.514
1. Одложени даночни обврски	118		321	382
2. Тековни даночни обврски	119		4.152	3.132
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		80.657	81.455
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		37	20
1. Обврски спрема осигуреници	123		37	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	20
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		582	425
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		582	425
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		80.038	81.010
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	38А	43.236	36.194
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		31.141	41.644
3. Останати обврски	133	38Б	5.661	3.172
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	39	1.560	1.764
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136		1.624.893	1.262.057
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		-	-

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		730.353	651.163
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	9	663.545	590.689
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		666.641	592.125
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		3.108	1.416
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		(12)	20
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	10	63.125	57.941
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		38.685	33.860
4. Позитивни курсни разлики	217		4	14
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		22.458	23.447
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		1.402	444
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		23	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		1.379	444
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		576	176
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	11	442	262
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		106	14
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	12	3.135	2.257

БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		705.643	636.703
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	13	195.848	171.441
1. Бруто исплатени штети	228		194.813	174.347
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети - дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети - дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	1.057
5. Промени во бруто резервите за штети	232		1.035	(1.849)
6. Промени во бруто резервите за штети - дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	14	170.728	128.092
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		153.512	130.787
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		153.512	130.787
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		17.216	(2.695)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		17.216	(2.695)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви - дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		145.674	121.771
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		145.674	121.771
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	-

БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		174.174	200.012
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	15	82.675	117.656
1.1 Провизија	253		54.756	93.528
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		27.656	24.062
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		263	66
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	16	91.499	82.356
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		7.588	2.897
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		35.488	32.988
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		20.082	19.174
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		2.073	1.989
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		8.532	8.529
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		4.801	3.296
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		401	523
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		48.022	45.948
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		34.472	32.322
2.4.2 Материјални трошоци	260б		3.043	1.737
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		10.507	11.889
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	17	3.277	2.870
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		2.843	2.815
3. Негативни курсни разлики	264		225	28
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		56	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		153	27
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	27

БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		153	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	18	13.009	11.810
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		13.009	11.810
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	480	(486)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	20	2.453	1.193
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		24.710	14.460
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	21	3.856	2.751
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		20.854	11.709
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од извршниот член на Одборот на директори на 27 февруари 2026 година и потпишани од:

Г-ѓа Христина Цамбазовска
 Анастасов

Генерален директор



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	a	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	a		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	627.927	572.460
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	627.927	572.460
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	362.916	364.123
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	194.796	173.270
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	2.950	1.514
4. Надоместоци и други лични расходи	310	34.629	33.314
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	2.115	130
8. Останати одливи од редовни активности	314	128.426	155.895
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	265.011	208.337
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	39.261	34.055
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	576	176
8. Приливи од камати	325	38.685	33.879
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	291.764	270.759
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	665	-
2. Одливи по основ на материјални средства	328	9.070	51.085
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	282.029	219.674
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	252.503	236.704
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	в	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	122.990	122.990
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	122.990	122.990
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	133.493	81.346

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)

		Тековна деловна	Претходна деловна
		година	година
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	133.493	81.346
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	41.644
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	10.503	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	790.178	729.505
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	788.173	716.228
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	2.005	13.277
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	17.368	4.091
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-	-
S. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	19.372	17.368

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
					Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	VI	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(51.930)	(63.816)	5.830	321.063
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	VII	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(51.930)	(63.816)	5.830	321.063
Добивка или загуба за претходната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	7.807	-	11.709	19.516
Добивка или загуба за претходната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.709	11.709
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.807	-	-	7.807
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.807	-	-	7.807
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830	(5.830)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830	(5.830)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	X	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(44.123)	(57.986)	11.709	340.579

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви		Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
						Резерви за сопствени акции	Ост. резерви						
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(44.123)	(57.986)	11.709	340.579
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – исправено	VII	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(44.123)	(57.986)	11.709	340.579
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	23.341	-	20.854	44.195
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.854	20.854
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	23.341	-	-	23.341
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	23.341	-	-	23.341
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.709	(11.709)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.709	(11.709)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(20.782)	(46.277)	20.854	384.774

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија, основано на 4 октомври 2017 година, со што официјално започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач на Друштвото се јавува Триглав ИНТ ДОО Словенија со сопственост од 100% од акционерскиот капитал, односно 140.000 акции. Крајна матична компанија е Заваровалница Триглав д.д. Словенија

Вкупниот број на издадени акции на Друштвото изнесува 140.000, со номинална вредност од 50 евра по акција.

Седиштето на Друштвото е регистрирано на булевар „8-ми Септември“ бр.18, кат 2 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животно осигурување, односно е регистрирано во рамки на следниве класи на осигурување:

- Осигурување на живот (класа 19)
- Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик (класа 21)
- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување (класа 2)

На 31 декември 2025 година Друштвото има 48 вработени (2024: 45).

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА - Претседател на Одборот на директори;
- Г-ѓа Христина Џамбазовска Анастасов – Извршен член на Одборот на директори;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска - Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Иван Сотошек, Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Владимир Мишо Чеплак, Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, Независен неизвршен член на Одборот на директори - чиј мандат престана со поднесување на доброволна оставка на ден 28.05.2025 година;
- Г-ѓа Станка Пејановиќ, Независен неизвршен член на Одборот на директори - чиј мандат е на четири години со дата на почеток 28.05.2025 година;

Во текот на 2025 година, Одборот на директори одржа десет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

2. Управувачки тела (продолжение)

Акционерите ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Во текот на 2025 година беа одржани 2 (две) седници на Собранието на акционери и тоа:

- Дваесет и првата седница на Собранието на акционери - одржана на 28.05.2025 година и
- Дваесет и втората седница на Собранието на акционери - одржана на 28.11.2025 година.

3. Вработени

На 31 декември 2025 година, Друштвото имаше 48 вработени (2024: 45). Гледано од аспект на временскиот период на вработување, 31 лица (2024: 27) се вработени на неопределено време, додека 17 лица се вработени на определено време (2024: 18).

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за сметководство објавен во Службен весник бр. 75/2024 (во понатамошниот текст „Правилник“), со кој беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ том 2023“). Овој Правилник за сметководство ги опфаќа Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди („МСС“) - МСС 1 до МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување („КТМСФИ“) - КТМСФИ 1 до КТМСФИ 23 и применливите Толкувања на Постојаниот комитет за толкувања („ПКТ“) од ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМСФИ и ПКТ) се во примена во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 кој ќе биде во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Исто така, со измената на Правилникот објавена во Службен весник бр. 274/2024, МСФИ 9 во Република Северна Македонија стапува во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година, притоа според насоките објавени од страна на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 како што е објавен во Службен весник бр. 159/2009 останува важечки сметководствен стандард за финансиските инструменти до тој датум.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник бр. 75/2024 и бр. 274/2024. Меѓутоа, бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија, како што е објавено во Правилникот и објаснето погоре. Притоа, бидејќи МСФИ 1 не беше применлив, Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите важечки сметководствени стандарди како што е објаснето подолу.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

4. Основа за изготвување (продолжение)

(а) Извештај за усогласеност (продолжение)

Притоа, приложената годишна сметка на Друштвото е прикажана во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник" бр. 60/2014), чијашто презентација во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции во консолидираните финансиските извештаи предвидени со усвоениот МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 5.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

(б) Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување

Со примена од 1 јануари 2025 година, Друштвото изврши преод кон примената на ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување, усвоени во Република Македонија согласно Правилникот за водење сметководство ("Службен весник" бр. 75/2024).

Преодот кон ажурираните МСФИ не претставува прва примена на МСФИ, туку преод помеѓу различни верзии на МСФИ. Согласно тоа, Друштвото ги применуваше преодните одредби утврдени во поединечните стандарди, без примена на МСФИ 1 - Прва примена на МСФИ.

Ефектите од примената на новите и изменетите стандарди, доколку ги има, се признаени во почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година, во согласност со релевантните преодни одредби на поединечните стандарди.

МСФИ 16 - Лизинг

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 - Лизинг

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 16 Лизинг, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на сметководственото евидентирање на закупите. Стандардот носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите, со тоа што ја укинува разликата помеѓу оперативен и финансиски закуп и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на закуп на датумот на започнување на закупот, за сите закупи, освен за краткорочни закупи и закупи на средства со ниска вредност, кога се применуваат исклучоци од признавање. За разлика од сметководството кај закупопримачите, барањата за сметководството кај закуподавачите остануваат во голема мера непроменети. Подетално објаснување на новите барања, како и влијанието од усвојувањето на МСФИ 16 врз финансиските извештаи на Друштвото, се прикажани подолу.

4 Основа за изготвување (продолжение)

(б) Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување (продолжение)

МСФИ 16 - Лизинг

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 - Лизинг

Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година. Друштвото го примени МСФИ 16 за лизинг договори кои претходно биле класифицирани како оперативни лизинг договори, врз основа на точка В8(б), односно:

- Призна обврска за лизинг на датумот на прва примена за лизингот кој претходно бил класифициран како оперативен лизинг со примена на МСС 17. Друштвото ја измери таа обврска за лизинг според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на датумот на прва примена.

- Призна средство за право на користење на датумот на прва примена кај договори за наеми кои претходно биле класифицирани како оперативни наеми со примена на МСС 17 - Наеми, кое е еднакво на обврската за наем. Овој пристап не бара повторно прикажување на споредбените периоди.

Влијание од новата дефиниција на закуп

Друштвото ја применува дефиницијата за закуп и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 на сите договори за закуп склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година (без разлика дали Друштвото е закупопримач или закуподавач во договорот). Како подготовка за првичната примена на МСФИ 16, Друштвото спроведе проект за имплементација. Проектот покажа дека новата дефиниција во МСФИ 16 нема значително да го промени опфатот на договорите кои ги исполнуваат условите за признавање како договори за закуп за Друштвото.

Сметководствено влијание

(i) Поранешни оперативни закупи

МСФИ 16 го менува начинот на кој Друштвото ги евидентира закупите што претходно беа класифицирани како оперативни согласно МСС 17. Со примена на МСФИ 16, за сите закупи, Друштвото:

а) Признава средства со право на користење и обврски по основ на закуп во извештајот за финансиска состојба, првично мерени по сегашна вредност на идните плаќања по основ на закуп, согласно МСФИ 16:В8(б);

б) Признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските по основ на закуп во извештајот за сеопфатната добивка;

в) Ги раздвојува вкупните исплати во готовина на дел за главнина (прикажан во рамки на готовинските текови од финансиски активности) и дел за камата (исто така прикажан во финансиски активности) во извештајот за паричните текови.

Согласно МСФИ 16, средствата со право на користење се предмет на тестирање за безвреднување согласно МСС 36.

4 Основа за изготвување (продолжение)

(б) Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување

МСФИ 16 - Лизинг (продолжение)

(ii) Поранешни финансиски закупи

За закупите кои беа класифицирани како финансиски согласно МСС 17, сметководствената вредност на средствата добиени преку закуп и обврските по основ на финансиски закуп измерени согласно МСС 17 непосредно пред датумот на првична примена се рекласифицираат во средства со право на користење и обврски по основ на закуп, без дополнителни прилагодувања, освен во случаи кога Друштвото одлучило да ја примени олеснителната опција за закупи со ниска вредност.

Финансиско влијание од првичната примена на МСФИ 16

Пондерираниот просечен трошок применет на обврските по основ на закуп признати во извештајот за финансиската состојба на 1 јануари 2025 година изнесува 4,47%.

Друштвото на 1 јануари 2025 година призна средства со право на користење во износ од 14.329 илјади денари и обврски по основ на закуп во износ од 14.329 илјади денари.

Следната табела ги прикажува обврските по основ на закуп, средствата со право на користење и влијанието задржаната добивка, признати во извештајот за финансиска состојба на датумот на првична примена.

	<u>На 1 јануари 2025</u>	<u>На 31 декември 2024</u>
Обврски по основ на закуп	5,328	-
Средства со право на користење	5,328	-
Задржана добивка	-	-

(в) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- α. средствата расположливи-за-продажба и средствата за тргување кои што се мерат по објективна вредност.

(г) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

4 Основа за изготвување (продолжение)

(д) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

(ѓ) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 2024 година беа како што следи:

	2025	2024
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4950	61,4950

(е) Претпоставка за континуитет

За годината што завршува на 31 декември 2025 година, Друштвото оствари добивка во износ од 20.854 илјади денари (2024: добивка од 11.709 илјади денари).

Раководството оценува дека Друштвото располага со стабилна организациска и оперативна основа, како и соодветни ресурси за продолжување на своето работење во догледна иднина. Во текот на 2025 година се преземени активности насочени кон оптимизација на трошоците и унапредување на продажните капацитети.

4 Основа за изготвување (продолжение)

Во исто време, раководството ги зема предвид тековните геополитички случувања и зголемената неизвесност на глобалните пазари, особено во однос на движењата на цените на енергенсите, инфлацијата и општите економски услови, кои можат да имаат индиректно влијание врз деловното окружување. Овие фактори придонесуваат за зголемено ниво на неизвесност, но не укажуваат на постоење на значајни сомневања во однос на способноста на Друштвото да продолжи да работи како континуирана активност .

Врз основа на извршените анализи, раководството заклучи дека не постојат значајни неизвесности кои би можеле да предизвикаат сомневање во способноста на Друштвото да продолжи да работи како континуирана активност. Согласно тоа, финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет.

5 Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови..

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

(i) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(ii) Трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси, како и маркетинг трошоците. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(iii) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година, 129/2015, 23/2016, 190/2016, 248/2018, 232/2019, 275/2019, 290/2020, 151/2021 и 199/23), ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата на информации за дополнителниот данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа.

За 2024 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 30 јуни 2026 година. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок не е објавен до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, а треба да биде пропишан од Министерот за финансии до крајот на 2025 година. Соодветно, точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок, а кои важат за годината што завршува на 31 декември 2025 година, ќе бидат дополнително утврдени. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 15,6% (Белешка 21), поради што сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека не би настанале дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

Опрема	%
	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

Софтвер	%
	20

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Нематеријални средства (продолжение)

(iii) Амортизација (продолжение)

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(i) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(ii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iii) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(iv) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

(с) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктуирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Акционерски капитал (продолжение)

(ii) Откуп на сопствени акции (продолжение)

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(л) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

(љ) Наеми

Друштвото како закупопримач

Друштвото оценува дали договорот претставува или содржи елементи на закуп на датумот на неговото склучување. Друштвото признава средство со право на користење и соодветна обврска по основ на закуп за сите договори за закуп во кои се јавува како закупопримач, освен за краткорочни закупи (дефинирани како закупи со рок до 12 месеци) и закупи на средства со ниска вредност (За овие закупи, Друштвото ги признава плаќањата по основ на закуп како оперативен расход на линеарна основа за времетраењето на закупот, освен ако друг систематски основ не е попрепрезентативен за консумирање на економските придобивки од средството.

Првично мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери првично по сегашна вредност на обврските за плаќање на закупнина што не се подмирени на датумот на започнување на закупот, дисконтирани со:

- каматната стапка имплицитна во закупот, или
- ако оваа стапка не може лесно да се утврди – инкременталната стапка на задолжување на закупопримачот.

Плаќања по основ на закуп вклучени во мерењето на обврската:

- Фиксни плаќања, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп;
- Променливи плаќања кои зависат од индекс или стапка, првично мерени со користење на индексот или стапката на датумот на започнување;
- Износот кој се очекува да биде платен во рамки на гарантирана остаточна вредност;
- Цена за купување доколку закупопримачот е разумно сигурен дека ќе ја искористи опцијата за купување;
- Казни за раскинување на закупот, доколку рокот на закуп го рефлектира користењето на опцијата за раскинување.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(љ) Наеми (продолжение)

Друштвото како закупопримач (продолжение)

Обврската по основ на закуп се прикажува како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

Последователно мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери последователно:

- со зголемување на сметководствената вредност за признавање на камата (применувајќи го методот на ефективна каматна стапка), и
- со намалување на сметководствената вредност за извршените плаќања по основ на закуп.

Повторно мерење на обврската по основ на закуп

Друштвото ја повторно ја мери обврската по основ на закуп (и соодветно го прилагодува средството со право на користење) секогаш кога:

- Ќе се промени рокот на закупот или се случи значаен настан или промена на околности кои ја менуваат проценката за искористување на опцијата за купување. Во овие случаи, обврската по основ на закуп повторно се мери со дисконтирање на ревидираните плаќања по нова дисконтна стапка.
- Ќе се променат плаќањата по основ на закуп поради промени во индекс, стапка или очекувани плаќања по гарантирана остаточна вредност. Во овие случаи се применува иста дисконтна стапка, освен доколку промената се должи на промена во плаќањата врз основа на варијабилна каматна стапка, кога се применува ревидирана дисконтна стапка.
- Договорот за закуп е изменет и измената не претставува засебен закуп. Во такви случаи, обврската повторно се мери користејќи ревидирани плаќања дисконтирани со ревидирана дисконтна стапка на датумот на ефективност на измената.

Друштвото не изврши такви прилагодувања во периодите што се презентирани.

Средствата со право на користење ја вклучуваат првичната проценка на соодветната обврска по основ на закуп, плаќањата по основ на закуп извршени на или пред датумот на започнување на закупот, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп, како и сите почетни директни трошоци. Потоа, средствата со право на користење се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување.

Секогаш кога Друштвото има обврска да ги демонтира и отстрани закупените средства, да го врати локацискиот простор во првобитна состојба или да го врати основното средство во состојба барана со условите од закупот, се признава резервација и се мери согласно МСС 37. До степен до кој овие трошоци се однесуваат на средство со право на користење, тие се вклучуваат во вредноста на средството со право на користење, освен ако тие трошоци не се направени за производство на залихи.

Средствата со право на користење се амортизираат во покусиот период од рокот на закупот и корисниот век на основното средство. Доколку закупот пренесува сопственост на основното средство или доколку вредноста на средството со право на користење укажува дека Друштвото очекува да ја искористи опцијата за купување, тогаш средството со право на користење се амортизира во текот на корисниот век на основното средство. Амортизацијата започнува на датумот на започнување на закупот.

Друштвото го применува МСС 36 за утврдување дали средство со право на користење е обезвреднето и ги евидентира сите идентификувани загуби од обезвреднување.

5 Значајни сметководствени политики (продолжение)

(љ) Наеми (продолжение)

Друштвото како закупопримач (продолжение)

Како практично олеснување, МСФИ 16 му дозволува на закупопримачот да не ги раздвојува компонентите на закуп од компонентите кои не се закуп, туку да го третира целиот договор како еден аранжман. Друштвото не го користи ова практично олеснување. За договори кои содржат компонента на закуп и една или повеќе дополнителни компоненти (закупни или незакупни), Друштвото го распределува надместокот од договорот на секоја компонента на закуп врз основа на релативната самостојна продажна цена на компонентата на закуп и збирната самостојна продажна цена на другите компоненти.

Сметководствени политики применливи пред 1 јануари 2025 година

Закупите се класифицираа како финансиски закупи кога условите на договорот пренесуваа суштински дел од ризиците и придобивките од сопственоста на закупопримачот. Сите останати закупи се класифицираа како оперативни закупи.

Друштвото како закупопримач (политики согласно МСС 17)

Средствата обезбедени со финансиски закупи се признаваа како средства на Друштвото по нивната објективна вредност или, доколку е пониска, по сегашна вредност на минималните плаќања по основ на закуп, определени на датумот на започнување на закупот. Соодветната обврска кон закуподавачот се вклучуваше во извештајот за финансиска состојба како обврска по основ на финансиски закуп.

Плаќањата по финансиски закуп се распределуваа меѓу финансиски расход и намалување на обврската, така што се постигнуваше постојана стапка на камата врз остатокот на обврската. Финансиските расходи се признаваа веднаш во добивка или загуба, освен ако не беа директно атрибутивни на квалификувачки средства, при што се капитализираа согласно општата политика на Друштвото за трошоци за заеми.

Наемите што се плаќаа по основ на оперативни закупи се признаваа како расход на линеарна основа за периодот на траење на соодветниот закуп, освен кога друг посистематски основ е попрепрезентативен за моделот на консумирање на економските придобивки од средството предмет на закуп.

6 Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

а. Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

6 Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Значајни одолговлекувања може да постојат од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој ќе се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

6 Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Математичка резерва

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- Трошоци, вклучувајќи и провизии.

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

(i) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

6 Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

(ii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година се презентирани во табелата подолу.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари

	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	11.709	340.579	184.485	185%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	12.868	341.737	184.485	185%	0,63%
2% намалување на приносот од вложувања	10.550	339.420	184.485	184%	-0,63%
5% зголемување на настанати штети	3.137	332.007	184.485	180%	-4,65%
5% намалување на настанати штети	20.281	349.151	184.485	189%	4,65%
2% зголемување на вкупните трошоци	7.401	336.271	184.485	182%	-2,34%
2% намалување на вкупните трошоци	16.017	344.887	184.485	187%	2,34%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	23.855	352.725	184.485	191%	6,58%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(437)	328.433	184.485	178%	-6,58%

За годината завршена на 31 декември 2025 година:

Во илјади денари

	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	20.854	384.773	184.485	209%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	22.116	386.036	184.485	209%	0,68%
2% намалување на приносот од вложувања	19.591	383.511	184.485	208%	-0,68%
5% зголемување на настанати штети	11.062	374.981	184.485	203%	-5,31%
5% намалување на настанати штети	30.646	394.566	184.485	214%	5,31%
2% зголемување на вкупните трошоци	16.986	380.905	184.485	206%	-2,10%
2% намалување на вкупните трошоци	24.722	388.641	184.485	211%	2,10%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	36.707	400.626	184.485	217%	8,59%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	5.001	368.920	184.485	200%	-8,59%

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има промената на девизиот курс.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото планира да склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото планира да купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Стратегија за реосигурување (продолжение)**

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 803.702 илјади денари (2024: 655.227 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, заеми по полиси за осигурување на живот како и државни обврзници.

Во илјади денари

	2025	2024
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	34	40
Депозити во банки	146.995	117.994
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	628.125	519.297
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	-	-
Вложувања во инвестициони фондови	-	-
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	35.041	17.896
Вкупно вложени средства од техничките резерви	810.195	655.227
Обврски (математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	760.383	605.848
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	760.383	605.848
Усогласеност на средствата и обврските	49.811	49.379

7 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

b. Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ни една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

c. Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Финансиски ризик

Друштвото со 31 декември 2025 година не е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(I) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2025 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни	
			Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години		Повеќе од 5 години
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24А	840.235	-	-	-	49	42.712	779.326	18.148
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	24Б	29.421	-	-	-	-	3.401	26.020	-
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		373.417	-	-	-	-	-	-	373.417
Депозити, заеми и останати пласмани	24В	182.149	-	20.292	45	37.521	124.291	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		5.053	-	-	-	-	-	-	5.053
Побарувања од непосредни работи на осигурување	25	87.346	-	-	-	-	-	-	87.346
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	26/27	22.222	-	-	-	-	-	-	22.222
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.372	-	-	-	-	-	-	19.372
Активни временски разграничувања	29	7.188	-	-	-	-	-	-	7.188
Вкупно средства		1.566.403	-	20.292	45	37.570	170.404	805.346	532.746
Обврски									
Бруто технички резерви	33	(777.599)	-	-	-	-	-	-	(777.599)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	33	(373.417)	-	-	-	-	-	-	(373.417)
Останати резерви	33	(2.414)	-	-	-	-	-	-	(2.414)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(4.473)	-	-	-	-	-	-	(617)
Обврски од непосредни работи на осигурување		(37)	-	-	-	-	-	-	(37)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(582)	-	-	-	-	-	-	(582)
Останати обврски	38	(80.038)	-	-	-	(31.141)	-	-	(48.897)
Пасивни временски разграничувања	39	(1.560)	-	-	-	-	-	-	(1.560)
Вкупно обврски		(1.236.263)	-	-	-	(31.141)	-	-	(1.205.122)
Неусогласеност на средствата и обврските		330.140	-	20.292	45	6.429	170.404	805.346	(672.376)

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни	
			Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години од 5 години		Повеќе
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24А	671.235	-	-	659	9	41.916	611.502	17.149
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	24Б	29.544	-	-	-	-	3.284	26.260	-
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		227.743	-	-	-	-	-	-	227.743
Депозити, заеми и останати пласмани	24В	170.743	-	13.934	12.000	123.779	18.178	-	2.852
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		5.835	-	-	-	-	-	-	5.835
Побарувања од непосредни работи на осигурување	25	49.007	-	-	-	-	-	-	49.007
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	26/27	9.319	-	-	-	-	-	-	9.319
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	17.368	-	-	-	-	-	-	17.368
Активни временски разграничувања	29	24.920	-	-	-	-	-	-	24.920
Вкупно средства		1.205.714	-	13.934	12.659	123.788	63.378	637.762	354.193
Обврски									
Бруто технички резерви	33	(605.848)	-	-	-	-	-	-	(605.848)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	33	(227.743)	-	-	-	-	-	-	(227.743)
Останати резерви	33	(1.154)	-	-	-	-	-	-	(1.154)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(3.514)	-	-	-	-	-	-	(3.514)
Обврски од непосредни работи на осигурување		(20)	-	-	-	-	-	-	(20)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(425)	-	-	-	-	-	-	(425)
Останати обврски	38	(81.010)	-	-	-	(41.644)	-	-	(39.366)
Пасивни временски разграничувања	39	(1.764)	-	-	-	-	-	-	(1.764)
Вкупно обврски		(921.478)	-	-	-	(41.644)	-	-	(879.834)
Неусогласеност на средствата и обврските		284.236	-	13.934	12.659	82.144	63.378	637.762	(525.641)

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Финансиски средства

Во илјади денари

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Орочени депозити		
- во денари	139.114	138.852
- во девизи	7.994	13.994
Аванси по основ на полиси		
- во денари	-	-
- во девизи	35.041	17.897
Државни обврзници издадени од РМ		
- во денари	206.611	200.526
- во девизи	644.897	483.104
Корпоративни обврзници издадени од друштва со седиште во РМ		
- во денари	-	-
- во девизи	-	-
Акции, удели и останати сопственички инструменти		
- во денари	18.148	17.149
- во девизи	-	-
Парични средства во банки		
- во денари	19.372	16.670
- во девизи	-	698
Акции и удели во инвестициски фондови		
- во денари	-	-
- во девизи	-	-
Финансиски вложувања каде осигуреникот го превзема ризикот (договори за осигурување)		
- во денари	373.417	227.743
- во девизи	-	-
ВКУПНО БРУТО ИЗНОС	<u>1.444.594</u>	<u>1.116.633</u>
Исправка на вредноста	-	--
ВКУПНО	<u>1.444.594</u>	<u>1.116.633</u>

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања чувани до достасување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и паричен еквивалент	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
<i>Во илјади денари</i>										
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	7.046	5.506	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(2.580)	(2.099)	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	4.466	3.407	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста										
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста										
до 3 месеци	82.873	45.600	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	82.873	45.600	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	29.421	29.544	840.235	671.235	182.149	170.743	19.372	17.368
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	89.919	51.106	29.421	29.544	840.235	671.235	182.149	170.743	19.372	17.368
Вкупна исправка на вредноста	(2.580)	(2.099)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	87.339	49.007	29.421	29.544	840.235	671.235	182.149	170.743	19.372	17.368

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути. За годината завршена на 31 декември 2025 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	210.666	629.569	-	-	840.235
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	14.093	15.328	-	-	29.421
Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	373.417	-	-	-	373.417
Депозити, заеми и останати пласмани	139.114	43.035	-	-	182.149
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	5.053	-	-	-	5.053
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	87.346	-	-	87.346
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	22.222	-	-	-	22.222
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	19.372	-	-	-	19.372
Активни временски разграничувања	7.188	-	-	-	7.188
Вкупно средства	791.125	775.278	-	-	1.566.403
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(777.599)	-	-	(777.599)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	(373.417)	-	-	-	(373.417)
Останати резерви	(2.414)	-	-	-	(2.414)
Одложени и тековни даночни обврски	(4.473)	-	-	-	(4.473)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(37)	-	-	-	(37)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(582)	-	-	(582)
Останати обврски	(48.897)	(31.141)	-	-	(80.038)
Пасивни временски разграничувања	(1.559)	-	-	-	(1.559)
Вкупно обврски	(430.797)	(809.322)	-	-	(1.240.119)
Нето вредност	360.328	(34.044)	-	-	326.284

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	203.581	467.654	-	-	671.235
Финансиски вложувања тргување	14.094	15.450	-	-	29.544
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	227.743	-	-	-	227.743
Депозити, заеми и останати пласмани	138.852	31.891	-	-	170.743
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	3.857	1.978	-	-	5.835
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	49.007	-	-	49.007
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	9.319	-	-	-	9.319
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	16.670	698	-	-	17.368
Активни временски разграничувања	24.920	-	-	-	24.920
Вкупно средства	639.036	566.678	-	-	1.205.714
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(605.848)	-	-	(605.848)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(227.743)	-	-	-	(227.743)
Останати резерви	(1.154)	-	-	-	(1.154)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.514)	-	-	-	(3.514)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(20)	-	-	-	(20)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(425)	-	-	(425)
Останати обврски	(39.366)	(41.644)	-	-	(81.010)
Пасивни временски разграничувања	(1.764)	-	-	-	(1.764)
Вкупно обврски	(273.561)	(647.917)	-	-	(921.478)
Нето вредност	365.475	(81.239)	-	-	284.236

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
Финансиски ризик (продолжение)****(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2025 година е како што следи:

*Во илјади денари***Средства**

Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

Финансиски вложувања расположливи за продажба

Финансиски вложувања за тргување

Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)

Депозити, заеми и останати пласмани

Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

Одложени и тековни даночни средства

Побарувања од непосредни работи на осигурување

Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

Останати побарувања

Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал

Парични средства и останати парични еквиваленти

Активни временски разграничувања

Вкупно средства**Обврски**

Бруто технички резерви

Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик

Останати резерви

Одложени и тековни даночни обврски

Обврски од непосредни работи на осигурување

Обврски од работи на соосигурување и реосигурување

Останати обврски

Пасивни временски разграничувања

Вкупно обврски**Неусогласеност на средствата и обврските**

	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	49	42.712	797.474	840.235
Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	3.401	26.020	29.421
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	20.245	231.401	121.771	373.417
Депозити, заеми и останати пласмани	57.858	124.291	-	182.149
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	2.424	164	2.465	5.053
Побарувања од непосредни работи на осигурување	87.346	-	-	87.346
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	22.222	-	-	22.222
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	19.372	-	-	19.372
Активни временски разграничувања	7.188	-	-	7.188
Вкупно средства	216.704	401.969	947.730	1.566.403
Обврски				
Бруто технички резерви	(267.486)	(147.499)	(362.614)	(777.599)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(20.245)	(231.401)	(121.771)	(373.417)
Останати резерви	(2.263)	(151)	-	(2.414)
Одложени и тековни даночни обврски	(4.473)	-	-	(4.473)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(37)	-	-	(37)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(582)	-	-	(582)
Останати обврски	(80.038)	-	-	(80.038)
Пасивни временски разграничувања	(1.559)	-	-	(1.559)
Вкупно обврски	(376.683)	(379.051)	(484.385)	(1.240.119)
Неусогласеност на средствата и обврските	(159.979)	22.918	463.345	326.284

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Финансиски ризик (продолжение)****(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2024 година е како што следи:

*Во илјади денари***Средства**

Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

Финансиски вложувања расположливи за продажба

Финансиски вложувања за тргување

Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)

Депозити, заеми и останати пласмани

Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

Одложени и тековни даночни средства

Побарувања од непосредни работи на осигурување

Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

Останати побарувања

Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал

Парични средства и останати парични еквиваленти

Активни временски разграничувања

Вкупно средства**Обврски**

Бруто технички резерви

Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик

Останати резерви

Одложени и тековни даночни обврски

Обврски од непосредни работи на осигурување

Обврски од работи на соосигурување и реосигурување

Останати обврски

Пасивни временски разграничувања

Вкупно обврски**Неусогласеност на средствата и обврските**

	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	668	41.916	628.651	671.235
Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	3.284	26.260	29.544
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	4.820	160.293	62.630	227.743
Депозити, заеми и останати пласмани	152.523	18.220	-	170.743
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	550	197	5.088	5.835
Побарувања од непосредни работи на осигурување	49.007	-	-	49.007
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	9.319	-	-	9.319
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	17.368	-	-	17.368
Активни временски разграничувања	24.920	-	-	24.920
Вкупно средства	259.175	223.910	722.629	1.205.714
Обврски				
Бруто технички резерви	(152.398)	(110.572)	(342.878)	(605.848)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(4.820)	(160.293)	(62.630)	(227.743)
Останати резерви	(1.065)	(20)	(69)	(1.154)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.132)	-	(382)	(3.514)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(20)	-	-	(20)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(425)	-	-	(425)
Останати обврски	(81.010)	-	-	(81.010)
Пасивни временски разграничувања	(1.764)	-	-	(1.764)
Вкупно обврски	(244.634)	(270.885)	(405.959)	(921.478)
Неусогласеност на средствата и обврските	14.541	(46.975)	316.670	284.236

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал

Висината на **потребниот регулаторен капитал** е дефиниран во Законот за супервизија на осигурувањето, и истиот зависи од:

- Маргината на солвентност,
- Гарантниот фонд,
- Законските резерви.

Маргината на солвентност и гарантниот фонд претставуваат клучни „бенчмаркови“ кои, согласно законот, обезбедуваат друштвото за осигурување во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие работи.

Регулаторниот капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на животно осигурување, во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на **маргината на солвентност** на друштвото за осигурување.

Покрај со маргината на солвентност, регулаторниот капитал на друштвото за осигурување е лимитиран и преку **гарантниот фонд**. Имено, согласно член 15 од ЗСО, друштвото за осигурување мора да го одржува својот акционерски капитал најмалку во висина на гарантниот фонд. За друштво кое врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3 милиони евра или од една третина од потребната маргина на солвентност, во зависност од тоа кој износ е повисок.

Законот за супервизија на осигурувањето (ЗСО), на основа на одредбите на Солвентност I директивата, капиталот наменет за исполнување на обврските и совладување на ризиците на кои Друштвото е изложено во текот на своето работење го дели на основен и дополнителен капитал.

Основниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал (со исклучок на кумулативните приоритетни акции);
- резерви на друштвото (законски и статутарни), кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капиталот на друштвото за осигурување следниве ставки се сметаат за одбивни:

- сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година и
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Дополнителниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Управување со ризикот од капитал (продолжение)**

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за следниве ставки:

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Подолу е презентирана пресметката на вкупниот регулаторен капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година. Друштвото е во согласност со пропишаните барања на 31 декември 2025 година.

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Основен капитал		
Уплатен акционерски капитал	430.979	430.979
Законски и статутарни резерви	-	-
Нераспоредена добивка	-	-
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Нематеријални средства (-)	(688)	(101)
Акумулирана и тековна загуба (-)	(46.277)	(57.986)
Нереализирана загуба од финансиски инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност (-)	(44.931)	(58.086)
Дополнителен капитал		
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на финансиски инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	17.471	7.248
Вкупно капитал	356.554	322.054
Маргина на солвентност	90.496	86.596
Гарантен фонд (3.000.000 еур)	184.485	184.485
Вишок на капиталот над маргината на солвентност	266.059	245.458
Вишок на капиталот над гарантниот фонд	172.069	137.569

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Подолу е презентирана пресметката на вложувањата на средствата од капиталот, односно на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва. Ваквата поделба е извршена не поради тоа што вложувањата на Друштвото не ги исполнуваат условите да бидат карактеризирани како средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва, туку заради прикажување на финансиските инструменти кои се вложени, а потекнуваат од сопствените средства на Друштвото.

Во илјади денари

	2025	2024
Капитал		
A. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	308.803	281.267
I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	47.820	47.605
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	-	-
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група – подружници	-	-
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
II. 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	260.983	233.662
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	17.494	17.377
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	224.038	164.105
1. Должнички хартии од вредност	205.890	146.956
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	18.148	17.149
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.3. Финансиски вложувања за тргување	-	-
1. Должнички хартии од вредност	-	-
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	19.451	52.180
1. Дадени депозити	114	34.852
2. Заеми обезбедени со хипотека	-	-
3. Останати заеми	-	-
4. Останати пласмани	19.338	17.328
III.5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
B. КАПИТАЛ		
(позиција V од образецот за Пресметка на капитал (КС))	356.554	322.054

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

2025 година

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24А	-	-	840.235	-	-	840.235	840.235
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	29.421	-	-	-	29.421	29.421
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	24Б, 24В	182.149	-	-	-	-	182.149	182.149
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го презема ризикот		-	-	-	373.417	-	373.417	373.417
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	25	87.346	-	-	-	-	87.346	87.346
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	26/27	22.222	-	-	-	-	22.222	22.222
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.372	-	-	-	-	19.372	19.372
Вкупно средства по објективна вредност		311.089	29.421	840.235	373.417	-	1.554.162	1.554.162
Обврски од непосредни работи на осигурување		37	-	-	-	-	37	37
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		582	-	-	-	-	582	582
Останати обврски	38	80.038	-	-	-	-	80.038	80.038
Вкупно обврски по објективна вредност		80.657	-	-	-	-	80.657	80.657

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност (продолжение)

2024 година

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24А	-	-	671.235	-	-	671.235	671.235
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	29.544	-	-	-	29.544	29.544
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	24Б, 24В	170.743	-	-	-	-	170.743	170.743
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го презема ризикот		-	-	-	227.743	-	227.743	227.743
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	25	49.007	-	-	-	-	49.007	49.007
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	26/27	9.319	-	-	-	-	9.319	9.319
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	17.368	-	-	-	-	17.368	17.368
Вкупно средства по објективна вредност		246.437	29.544	671.235	227.743	-	1.174.959	1.174.959
Обврски од непосредни работи на осигурување		20	-	-	-	-	20	20
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		425	-	-	-	-	425	425
Останати обврски	38	81.010	-	-	-	-	81.010	81.010
Вкупно обврски по објективна вредност		81.455	-	-	-	-	81.455	81.455

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***9. Премии**

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2025 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	472.339	-	(3.108)	-	469.231
Дополнително осигурување од незгода	3.787	-	-	-	3.787
Дополнително осигурување од тешки болести	2.093	12	-	-	2.105
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	188.422	-	-	-	188.422
Вкупно премии	666.641	12	(3.108)	-	663.545

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2024 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	478.216	-	(1.416)	-	476.800
Дополнително осигурување од незгода	3.660	-	-	-	3.660
Дополнително осигурување од тешки болести	2.152	(20)	-	-	2.132
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	108.097	-	-	-	108.097
Вкупно премии	592.125	(20)	(1.416)	-	590.689

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

10. Приходи од вложувања

Во илјади денари

	2025	2024
Приходи од камати:		
Депозити и останати пласмани	4.593	4.742
Вложувања кои се чуваат до доспевање	1.256	1.261
Вложувања расположливи за продажба	32.702	27.857
Позитивни курсни разлики	4	14
Реализирани добивки од продажба на вложувања	1.402	444
Нереализирани добивки од вреднувања на вложувања	22.458	23.447
Останати приходи од вложувања	710	176
	63.125	57.941

11. Останати осигурително технички приходи

Во илјади денари

	2025	2024
Приходи од провизии од реосигурување	442	262
	442	262

12. Останати приходи

Во илјади денари

	2025	2024
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	-	-
Останати приходи	3.135	2.257
	3.135	2.257

13. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2025 година:

Во илјади денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	193.528	979	-	-	194.507
Дополнително осигурување	1.285	56	-	-	1.341
Вкупно	194.813	1.035	-	-	195.848

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите е за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	172.537	(2.563)	(1.057)	-	168.917
Дополнително осигурување	1.810	714	-	-	2.524
Вкупно	174.347	(1.849)	(1.057)	-	171.441

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***14. Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување**

	2025	2024
Промени во бруто математичка резерва		
Промени во бруто математичка резерва	153.201	130.231
Промени во бруто резерва за удел во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за учество во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за дополнителни осигурувања	311	556
Промени во ЛАТ резерва	-	-
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување		
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување	-	-
	153.512	130.787
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	145.674	121.771
	145.674	121.771
Промени во останатите технички резерви		
Промени во останатите технички резерви	17.216	(2.695)
	17.216	(2.695)
Вкупно	170.728	128.092

15. Трошоци за стекнување

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Провизија од осигурување	54.756	93.528
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	27.656	24.062
Трошоци за печатење на полиси за премија	263	66
	82.675	117.656

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***16. Административни трошоци***Во илјади денари*

	Белешка	2025	2024
Трошоци за вработени надвор од продажната мрежа		35.448	33.389
Материјали и трошоци за одржување		5.984	3.841
Трошоци за наемнини		3.697	7.176
Патни трошоци		4.290	8.423
Трошоци за стручно усовршување		3.949	2.185
Интелектуални услуги		9.771	2.897
Телефонски и ПТТ трошоци		1.045	817
Трошоци за ревизија		1.101	1.098
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	28А	7.510	2.863
Амортизација на нематеријални средства	22	78	34
Премии за осигурување		263	345
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		401	523
Банкарски услуги		824	859
Трошоци за потрошено гориво		967	758
Адвокатски и нотарски трошоци		409	264
Трошоци за маркетинг, промоција и репрезентација		12.542	13.463
Останато		3.220	3.421
		91.499	82.356

17. Трошоци од вложувања*Во илјади денари*

	2025	2024
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти	56	-
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	153	27
Трошоци за камати	2.843	2.815
Негативни курсни разлики	225	28
	3.277	2.870

18. Останати осигурително технички трошоци*Во илјади денари*

	2025	2024
Надомест за супервизија	3.603	2.939
Здравствени прегледи при прием во осигурување	837	264
Останато	8.569	8.607
	13.009	11.810

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***19. Вредносно усогласување на побарувањата**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	(480)	(486)
	(480)	(486)

* Движењето на исправката на побарувањата е прикажано во точка 25.

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот		Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)	
А	до 30 дена		0%	
Б	од 31 до 60 дена		10%	
В	од 61 до 120 дена		31%	
Г	од 121 до 270 дена		51%	
Д	од 271-365 дена		71%	
Г	подолг од 365 дена		100%	
<i>Во илјади денари</i>	2025		2024	
Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Износ на побарување	Исправка на вредност	Износ на побарување	Исправка на вредност
до 30 дена	82.880	-	45.600	-
од 31 до 60 дена	2.300	230	1.484	148
од 61 до 120 дена	2.094	649	1.594	494
од 121 до 270 дена	1.794	916	1.916	977
од 271-365 дена	250	177	111	79
подолг од 365 дена	608	608	401	401
	89.919	2.580	51.106	2.099

20. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Негативни курсни разлики на девизни обврски	575	219
Останати расходи	1.878	974
	2.453	1.193

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)**(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***21. Данок од добивка****Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка***Во илјади денари*

	2025	2024
Тековен данок		
Тековна година	3.856	2.751
	3.856	2.751

Усогласување со применетата даночна стапка*Во илјади денари*

	2025	2024
Резултат пред оданочување	24.710	14.460
Пресметан данок по даночна стапка 10%	2.471	1.446
Данок од расходи непризнаени за даночни цели	1.385	1.305
Даночен кредит од минати години	-	-
Вкупен данок на добивка	15,60% 3.856	19,02% 2.751

22. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2025 година:

Во илјади денари

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2024 година	2.404	2.404
Зголемување	-	-
Намалување	-	-
На 31 декември 2024 година	2.404	2.404
На 1 јануари 2025 година	2.404	2.404
Зголемување	665	665
На 31 декември 2025 година	3.069	3.069
Амортизација		
На 1 јануари 2024 година	2.269	2.269
Амортизација за годината	16 34	34
На 31 декември 2024 година	2.303	2.303
На 1 јануари 2025 година	2.303	2.303
Амортизација за годината	16 78	78
На 31 декември 2025 година	2.381	2.381
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2024 година	101	101
На 31 декември 2025 година	688	688

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***23 Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства**

Промени во земјиште, градежни објекти и останати материјалните средства во текот на 2025 година:

<i>Во илјади денари</i>	Аванси за градежни објекти	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2024 година	-	-
Зголемување	47.605	47.605
На 31 декември 2024 година	47.605	47.605
На 1 јануари 2025 година	47.605	47.605
Зголемување	215	215
На 31 декември 2025 година	47.820	47.820
Амортизација		
На 1 јануари 2024 година	-	-
Амортизација за годината	-	-
На 31 декември 2024 година	-	-
На 1 јануари 2025 година	-	-
Амортизација за годината	-	-
На 31 декември 2025 година	-	-
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2024 година	47.605	47.605
На 31 декември 2025 година	47.820	47.820

Во текот на 2024 година, согласно склучен преддоговор, Друштвото уплати аванс од 47.605 илјади денари за стекнување со недвижен имот (деловен простор) за сопствени потреби во Скопје (белешка 34). Согласно одредбите на преддоговорот, остатокот од договорениот износ ќе биде исплатен по целосното завршување на објектот, чиј завршеток се очекува во текот на 2026 година.

24 А) Финансиски средства расположливи за продажба

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Државни обврзници	822.087	654.086
Акции	18.148	17.149
	840.235	671.235

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото има вложувања во акции во домашни правни лица во износ од 18.148 илјади денари (2024: 17.149 илјади денари). Вложувањата во акции се во рамките на законски пропишаните лимити.

24. Б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Државни обврзници	29.421	29.544
	29.421	29.544

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со рок на доспевање од 3 до 30 години во износ од 851.508 илјади денари (2024: 683.650 илјади денари). Обврзниците се во денари и во девизна клаузула и каматни стапки од 2% до 5,9% (Белешка 24 А и 24 Б).

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***24 В) Финансиски вложувања во депозити и останати пласмани**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Орочени депозити во домашни банки	147.108	152.847
Дадени заеми на осигуреници по полиси за осигурување на живот	35.041	17.896
	182.149	170.743

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 147.108 илјади денари (2024: 152.847 илјади денари) со рокови на орочување од 1 година до 4 години и каматни стапки од 1,0% до 3,5%.

25 Побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања произлезени од договори за осигурување	89.926	51.106
Исправка на вредност	(2.580)	(2.099)
Побарувања по основа на осигурување намалени за исправка на вредноста	87.346	49.007

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
На 1 јануари:	2.099	2.585
Дополнителна исправка	1.963	2.171
Ослободување на исправка на вредност	(1.482)	(2.657)
На 31 декември	2.580	2.099

26 Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања од застапници	142	142
Побарувања за исплатени аванси	20.256	6.795
	20.398	6.937

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***27. А) Останати побарувања**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања од вработени	55	92
Побарувања за депозити, аванси и кауции	656	587
Останати побарувања	97	97
Побарувања од купувачи	1.016	1.606
Исправка на вредност	-	-
	1.824	2.382

27. Б) Побарувања од финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања по основ на камата - долгорочни депозити	-	-
Побарувања по основ на камата - заеми	-	-
	-	-

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***28. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема**

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2025 и 2024 година:

<i>Во илјади денари</i>		Опрема и останати средства	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2024		15.997	15.997
Зголемување		3.480	3.480
На 31 декември 2024		19.477	19.477
На 1 јануари 2025		19.477	19.477
Зголемување		8.855	8.855
На 31 декември 2025		28.332	28.332
Исправка			
На 1 јануари 2024 година		7.977	7.977
Амортизација за годината	16	2.863	2.863
На 31 декември 2024 година		10.840	10.840
На 1 јануари 2025 година		10.840	10.840
Амортизација за годината	16	7.510	7.510
На 31 декември 2025 година		18.350	18.350
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2024 година		8.637	8.637
На 31 декември 2025 година		9.982	9.982

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема опрема под залог (2024: нема).

28. Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Парични средства во банка		
- во денари	19.372	16.670
- во девизи	-	698
	19.372	17.368
Исправка на вредноста	-	-
	19.372	17.368

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

29. Активни временски разграничувања

Во илјади денари	2025	2024
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	906	8.707
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	6.282	16.213
	7.188	24.920

30. Капитал и резерви

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 година, одобриениот акционерски капитал се состои од 140.000 (2024: 140.000) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Во текот на 2022 година, издадена е нова емисија (втора емисија) на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор. Вкупната вредност на емисијата е 2.000.000 евра во денарска противвредност (40.000 обични акции по номинална вредност од 50 евра за една акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Друштвото на 31 декември 2025 година има еден акционер, откако на 16 октомври 2025 година, уделот на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје беше продаден на Триглав Инт. ДОО, Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2025	2024
Триглав Инт. ДОО, Љубљана	100%	86%
ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	0%	14%

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2024: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

На 31 декември 2024 и 2025 година, Друштвото нема издвоено резерви за сигурност, бидејќи добивката ја распредели за покривање на загубите од претходните години.

30. Капитал и резерви (продолжение)

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи за продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Република Северна Македонија.

31. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2025 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 20.854 илјади денари (2024: 11.709 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2025 година од 140.000 (2024: 140.000), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции		
<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Нето добивка / загуба која им припаѓа на имателите на обични акции	20.854	11.709
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	140.000	140.000
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка (загуба) по акција	149	84

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***32. Бруто технички резерви**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Математичка резерва	754.967	601.455
Преносна премија	1.027	1.039
Резерви за штети	4.389	3.354
Бруто останати технички резерви	17.216	-
	777.599	605.848

Резервите по договори за осигурување на 31 декември 2025 во износ од 777.599 илјади денари (2024: 605.848 илјади денари) не се предмет на отстапување во реосигурување.

Бруто техничките резерви за договори кај кој осигуреникот го превзема инвестициот ризик на 31 декември 2025 изнесуваат 373.417 илјади денари (2024: 227.743 илјади денари) и не се предмет на отстапување во реосигурување

Движење на резервите по договори за осигурување во 2025 година

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	752.725	219	2.023	754.967
Преносна премија	-	605	422	1.027
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	752.725	824	2.445	755,994
Резерви за штети	-	857	3.532	4,389
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	-	857	3.532	4,389
Останати резерви	17.216	-	-	17.216
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	17.216-	-	-	17.216
ВКУПНО	769.941	1.681	5.977	777.599

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***32 Бруто технички резерви (продолжение)***Движење на резервите по договори за осигурување во 2024 година*

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	568.508	326	1.605	570.439
Преносна премија	31.016	605	434	32.055
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	599.524	931	2.039	602.494
Резерви за штети	2.889	465	-	3.354
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	2.889	465	-	3.354
	602.413	1.396	2.039	605.848

33 Резерви за вработените

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Резерви за отпремнина	29	87
Резерви за јубилејни награди	122	81
Резерви за неискористени одмори	17	22
Останати резерви	2.246	964
	2.414	1.154

Друштвото нема свој колективен договор. Од таа причина пресметките се направени врз основа на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, како и на Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на Друштвото. Согласно ова се издвоени износи за отпремнина за пензија и за јубилејна награда од 10, 20, 30 и 40 години. Основицата за пресметка е просечна месечна нето плата за работник во Македонија исплатена за последните три месеци за кои има статистички податоци. При ова во основицата е земен во предвид и персоналниот данок кој би требало да го плати Друштвото при исплатата.

34 Потенцијални и преземени обврски**Судски спорови**

Заклучно со 31.12.2025 година Друштвото има три предмети во судска постапка кои произлегуваат од неговото редовно работење. Вредноста на судските спорови изнесува 972 илјади денари. Со состојба на 31.12.2025 година, Друштвото има издвоено резерва во износ од 972 илјади денари која се однесува на овие судски спорови.

Превземен обврски

Заклучно со 31.12.2025 година Друштвото има склучен договор со изведувачи за изградба, набавка и одржување на материјалните средства (деловен простор) во износ од 165.489 илјади денари (2024: 165.489 илјади денари). Од вкупниот износ на обврските за изградба, набавка и одржување на материјалните средства во текот на 2024 година, заклучно со 31.12.2025 година исплатен е износ од 47.605 илјади денари (белешка 23). Планираниот рок за изградба и активирање на средството е 28.02.2026 година, до кога доспева за плаќање и преостанатиот износ од 117.884 илјади денари.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година**

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

35 Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето во однос на маргината на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот, како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Притоа, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година, математичката и техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 760.383 илјади денари (2024: 605.848 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 810.195 илјади денари (2024: 655.227 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2025 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	34,8%	34,8%
Здравствено	02	/	/

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	33,7%	33,7%
Здравствено	02	/	/

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)
36 Трансакции со поврзани лица
Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади денари	Матично друштво	Сестрински подружници								Вкупно	
		Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав недвижности Љубљана	Триглав недвижности Скопје		Останати
31 декември 2025											
Средства	383	-	-	57	-	569	-	-	33	1.042	
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	57	-	16	-	-	-	73	
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Останати побарувања	383	-	-	-	-	552	-	-	33	968	
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Обврски	31.311	937	-	272	-	13	36	43	-	32.612	
Обврски кон добавувачи	170	-	-	272	-	13	36	43	-	534	
Обврски кон реосигурители	-	937	-	-	-	-	-	-	-	937	
Обврски по основ на краткорочни заеми	31.141	-	-	-	-	-	-	-	-	31.141	
Приходи	3.784	442	-	1.759	-	1.957	-	-	-	7.942	
Приходи од осигурување	-	-	-	1.759	-	162	-	-	-	1.921	
Приходи од провизии и надомести	-	442	-	-	-	-	-	-	-	442	
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Останати приходи	3.784	-	-	-	-	1.795	-	-	-	5.579	
Расходи	4.252	2.172	35	1.141	156	2.160	412	642	-	10.970	
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Пренесена премија на реосигурителите	-	2.172	-	-	-	-	-	-	-	2.172	
Административни трошоци	4.252	-	35	1.141	156	2.160	412	642	-	8.798	

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)
36. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Во илјади денари	Матично друштво	Сестрински подружници					Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав недвижности Љубљана	Триглав недвижности Скопје	Останати	Вкупно
	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје								
31 декември 2024												
Средства	1.725	-	51	352	-	168	-	-	-	33	2.329	
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	352	-	6	-	-	-	-	358	
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати побарувања	1.725	-	51	-	-	162	-	-	-	33	1.971	
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски	41.975	425	-	299	29	861	-	114	-	43.703		
Обврски кон добавувачи	331	-	-	299	29	861	-	114	-	1.634		
Обврски кон реосигурители	-	425	-	-	-	-	-	-	-	425		
Обврски по основ на рефундации	41.644	-	-	-	-	-	-	-	-	41.644		
Приходи	663	262	662	2.641	-	164	-	-	-	158	4.550	
Приходи од осигурување	-	-	-	2.634	-	164	-	-	-	-	2.798	
Приходи од провизии и надомести	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	262	
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати приходи	663	-	662	7	-	-	-	-	-	158	1.490	
Расходи	1.653	1.416	87	1.725	165	2.499	909	114	-	8.568		
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пренесена премија на реосигурителите	-	1.416	-	-	-	-	-	-	-	-	1.416	
Административни трошоци	1.653	-	87	1.725	165	2.499	909	114	-	-	7.152	

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***37. Одложени и тековни даночни обврски**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Одложени даночни обврски	321	382
Тековни даночни обврски	4.152	3.132
	4.473	3.514

38. А) Останати обврски од непосредно работење

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Обврски за провизија за посредници	11.832	9.772
Обврски за примени аванси за премија	21.067	22.879
Вишок уплати	10.162	3.390
Останати обврски од непосредно работење	176	153
	43.236	36.194

38. Б) Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Обврски кон вработените	26	7
Обврски кон добавувачите	5.547	3.041
Обврски по основ на договори на дело	2	39
Обврски кон органи на управување	85	86
	5.661	3.172

39. Пасивни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Пасивни временски разграничувања	1.560	1.764
	1.560	1.764

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2025 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

40. Известување за наеми**А.1 Обврски за наеми**

	2025	2024
Обврски за наеми, според периодот на достасување		
- до 1 година	1.085	-
Вкупно обврски за наеми	1.085	-

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***41. Известување за наеми (продолжение)**

	Градежни објекти	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-
<i>Првично признавање на Средствата со право на користење според МСФИ 16</i>	5.308	5.308
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	5.308	5.308
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	5.308	5.308
Акумулирана амортизација и оштетување		
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	-
амортизација за годината	4.247	4.247
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	4.247	4.247
Сегашна сметководствена вредност на 31 декември 2025 (тековна година)	1.061	1.061

42. Последователни настани

По 31 декември 2025 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.